

ИПВК II Втора транша

Локација:

Регионално

Број на проект:

51558

Деловен сектор:

Информативни и комуникациски технологии

Вид на известување:

Приватно

Еколошка категорија:

FW

Планиран датум за Борд:

27 ноември 2019

Стаус:

Поминато финална ревизија, Пред одобрување на Борд

Датум на објава на Резимето на проектот на англиски јазик:

25 октомври 2019

Опис на проектот

ЕБОР, преку својата Инвестициска програма за вложен капитал II (ИПВК II), која е продолжение на постоечката програма на ЕБОР, ИПВК, (која претставува програма со намена на €100 милиони), инвестира во технолошки компании од ран развоен стадиум и стадиум на раст, преку акционерски капитал и инструменти поврзани со акционерски капитал (инвестиции во големина до €15 милиони) во земјите каде Банката има свои канцеларии, паралелно со искусни ко-инвеститори на вложен капитал. Инвестициите таргетираат мали и средни иновативни компании и компании со висок раст, кои се помалку опслужени од страна на ограничената заедницата на вложен капитал, со цел да и помогнат да го пополнат „јазот“ на вложен капитал на пазарот. За да продолжат да ја одржуваат инвестициската стапка и да ги задоволат побарувањата во тековната

конверзија на проектите кои се планира да се реализираат, дополнителни средства се бара да бидат алоцирани во преостанатиот инвестициски период ИПВК II.

Цели на проектот

- i) ИПВК и овозможува на Банката да го зајакнат знаењето на економиите во регионот, да развие технологии на еко-системи и да поддржи иновација;
- ii) Банката преку ИПВК, игра значајна улога во премостување на јазот во финансирање на вложен капитал, кој постои во Регионот;
- iii) ИПВК II и дозволува на Банката да одржи портфолио пристап до повисок ризик/поврат на повисоки инвестициски можности.

Влијание на транзицијата

ИПВК II Програмата се очекува да придонесе кон конкурентни и издржливи квалитети, бидејќи ќе го поддржи развојот на неодамна воспоставените компании кои се високо иновативни и базирани на технологија, и ќе промовира подобар пристап до вложен капитал, кој сеуште е во зародиш, во регионот каде ЕБОР има активности. Инвестициска програма за вложен капитал II (ИПВК II), ќе се надградува на успехот од првата ИПВК I програма и ќе обезбеди клучна поддршка за развој на економијата на знаење во регионот на активности на ЕБОР, во линија со Иницијативата за економија на знаење на ЕБОР, особено во Насоката 3 - Мали технолошки базирани компании.

Информации за клиентот

Од случај до случај.

Резиме за финансирањето на ЕБОР

€ 50,000,000.00

Вкупна вредност на проектот

€ 50,000,000.00

Еколошко и социјално резиме

Оваа програма не е категоризирана под Еколошката и социјалната политика на Банката за 2014 година. Независно од тоа, секој под-проект ќе биде категоризиран од случај до случај и ќе биде предмет на претходни индивидуални еколошки и социјални проверки (ЕСП), и ќе биде и прегледано од Зелена економска транзиција (ЗЕТ) зависно од проектот и клиентот. Врз основа на под-проектната категорија, соодветна ЕСП ќе го верификува дека секој под-проект е структуриран за да ги задоволи барањата на проектот согласно правилата на Банката.

Техничка соработка

Нема.

Контакт информации за компанијата

Бакхром Ибрагимов
Тел. +44 207 338 6000

Деловни можности

За бизнис можности или набавки, контактирајте ја компанијата клиент. За проекти на Банката со државата, проверете на [Набавки на ЕБОР](#): Телефон: +44 20 7338 6794, електронска адреса: procurement@ebrd.com

Општи прашања

За прашања околу проект на ЕБОР, кои не се поврзани со набавка:
телефон: +44 20 7338 7168
електронска адреса: projectenquiries@ebrd.com

Политика на јавно информирање (ПЈИ)

ПЈИ пропишува како ЕБОР ги објавува информациите, како се консултира со соработниците за да промовира подобро познавање и разбирање на стратегиите, политиките и проектите. Ве молиме отворете го линкот од веб страницата, за Политиката на јавно информирање (на линкот даден подолу) за да дознаете како можете да побарате Извештај за јавниот сектор од Бордот.

[Текст на ПЈИ](#)

Механизам на приговори за проектот (МПП)

[Механизам на приговори за проектот \(МПП\)](#) е механизам на одговорност на ЕБОР. Тој дава можност за независна ревизија на приговорите добиени од поедници и организации, поврзани со проектите финансирани од ЕБОР, кои се претпоставува дека предизвикале, или има веројатност да ќе предизвикаат, еколошка и/или општествена штета.

Ве молиме посетете ја страницата на [Механизам на приговори за проектот](#) за да добиете повеќе информации за доставување на приговор. Службеникот за МПП (pcm@ebrd.com) може да Ви одговори на било кое прашање поврзано со доставување на жалба или околу критериумите за регистрација и квалификување, согласно со [МПП Правила на процедурата](#).